

Годишен извештај за активностите на Организација за електрични возила во Македонија за 2015 година

- На 24 февруари 2015 од 18 часот при Автономната зона на кампусот на во амфитеатарот на ФЕИТ и МФС, за време на студентските протести, се одржа дебата за електрични возила, на која Електромобилност Македонија, учествуваше со предавач; дебатата на порталот и каналот на YouTube: <http://bit.ly/2iXEVnT>.



- Во март 2015 година, беше припремена и објавена првата вики страница од ентузијаста за електрични возила на македонски јазик. Линк до статијата: <http://bit.ly/2iw4JIG>.
- На 18.06.2015 година по покана на **Мак Ауто Стар**, Организацијата за електрични возила во Македонија, беше дел од промоцијата на првото официјално електрично возило увезено преку овластен импортер во Република Македонија. **М-р Оливер Велковски дипл. ел. инг.**, како член на организацијата беше присутен на настанот и ја имаше честа да биде меѓу првите кои ќе го тестираат iMiEV Mitsubishi низ улиците на Скопје.



- Во месец јули 2015, **Град Скопје** инсталираше **две полначки станици** од типот: AC со **MENNEKES connector** 2 x 22 [kW]. За таа цел на нашиот портал подготвивме минимална мапа на полначи, тука: <http://bit.ly/1iuCDvH>.

- На 18.09.2015 година во организација на Организацијата за електрични возила во Македонија - Електромобилност Македонија, во рамки на просториите на Машинскиот факултет - Скопје, беше одржана Втора меѓународна конеренција за електрични возила во Македонија - **Конференција EB2**, како целодневен настан со повеќе активности во рамки на Европската недела на мобилност:
 - Беше организиран „**Електричен полигон 2**“ како едукативен час за ученици осмо и деветто оделение од основните училишта кои гравитираат во рамки на Општина Карпош. На присутните им беше поделен едукативен материјал и практично им беа презентирани лесни електрични возила, е-велосипеди, е-скутери. Во рамки на Конференцијата EB2 беше организирана специјализирана **Работилница за практични апликации во EB** за инженери со тематски сесии, како и **Втора меѓународна конференција за EB** со специјализирани сесии за научници, со научни трудови, каде свое учество земаа еминентни професори, докторанти и соработници од Европа.





- **За прв пат во Македонија** беше организиран, од страна на Е-мобилност, во рамки на Конференцјата EB2, од 18.09.2016 г. **ЕКСПО за електрични возила** на кое беа изложени најголемиот дел од електричните возила кои моментално се возат низ нашите улици (Мак Ауто Стар со iMiEV Mitsubishi, Про Кредит Банка со eUP Volkswagen, тројца маќдонски иноватори кои извршија конверзија на класично во електрично возило, еден иноватор на е-велосипед, Град Скопје со своите мали електрични возила, Намачи од Штип со мало електрично возило, Фидитек со своите е-скутери и е-велосипеди и неколку изложувачи на полначи за електрични возила и галантерија (Логинг Електроникс и Фибернет МК) и батерии - EXIDE).



- Како Организација за електрични возила во Македонија, во 2015 година презентиравме **4 труда**, од наши соработници, кои беа во потполност достапни за спуштање (download) и преглед за сите заинтересирани. Трудовите Ви ги презентираме и тука, редоследно, а им благодариме на колегите, како и на менторите од ФЕИТ и МФС:
 - Оптимизациски модел за одредување на локации за поставување на станици за полнење на електрични возила <http://bit.ly/2iHXM76> од м-р Сретен Давидов дипл. ел. инг.
 - Преглед на можностите при избор на електричен мотор и енергетски преобразувач кај електрично возило <http://bit.ly/1OtlyxJ> од Дејан Пејовски и Бодан Велковски.
 - Енергетски извори во електрични и хибридни електрични возила <http://bit.ly/2hKMIgi> од Милан Даниловски.
 - Хибридни електрични возила на сегашното ниво на развој <http://bit.ly/2i2QJoR> од Стефан Којчев.

- Членството на организацијата расте од година во година. Оваа година, ни пристапија неколку членови, еден од нив е Мирослав Стојчевски, кој во 2011, доби прва награда на МАКИНОВА за електрично возило, линк: <http://bit.ly/2iqV6ge> .

- Како и во 2013 и 2014, и во 2015, Организацијата за електрични возила во Македонија беше присутна во **медиумите**, за што сме благодарни на сите новинар(к)и и медиуми кои ја следат и ја поддржуваат работата на Електромобилност Македонија. Статиите и медиумските јавувања се достапни на порталот.

- Сите материјали кои ги генерираме се достапни за секој/а кој/а е заинтересиран/а за електричните возила и електрификацијата на транспортот, како на нашиот и ваш портал www.elektromobilnost.mk, на FB fanpage, на YouTube каналот, на LinkedIn.

31.12.2015 година

Организација за електрични возила во Македонија
Електромобилност Македонија
Инженерски колектив

Претседател
Кирил Минанов